

1.	Наставен предмет	<b>КОНСТРУКЦИЈА НА АЛАТИ ЗА ПОЛИМЕРИ</b>		
2.	Шифра	<b>1М6СИПИ08</b>		
3.	Студиска програма	<b>ПИ</b>		
4.	Семестар (изборност)	<b>летен (XIII)</b>		
5.	Цели на предмет	Карактеристики и избор на пластични маси, поделба, основни елементи на алатите за производство на делови од пластични материјали, поделба по технологији, современ пристап во конструкцијата и оптимални решенија, бази на стандардни делови, дизајнирање на делови, конструкција со современи софтвери.		
6.	Оспособен за (компетенции)	Современ пристап при анализа, дизајнирање и конструкција на алати за производство на делови од полимери		
7.	Услов за запишување на предметот	нема		
8.	Основна литература (до 3 наслови)	Конструкција на алати за полимери; Ј.Чалоска, А. Кочов		
9.	Број на кредити:	6		
10.	Вкупен расположив фонд на време	6 ECTS x 30 саати = 180 саати		
11.	Распределба на расположивото време	30 + 86 + 60 + 4 = 180 саати		
	11.1. П -	Предавања - теоретска настава (15 недели по 2 саати)		30 саати
	11.2. ПА, СР, ДЗ -	Проектни активности; семинарски работи; домашни задачи		86 саати
	11.3. СУ -	Самостојно учење		60 саати
	11.4. ТПЗ -	Проверка на знаење со тестови		4 саати
12.	Оценување	50 + 50 = 100 бода		
	12.1.	1 тест до 50 бода		50 бода
	12.2.	ПА, СР, ДЗ		50 бода
		Оценки: од 50 до 60 бода   6 (шест) од 61 до 70 бода   7 (седум) од 71 до 80 бода   8 (осум) од 81 до 90 бода   9 (девет) над 90 бода   10 (десет)		
13.	Услов за потпис и формален испит	Реализирани активности 11.2		

## АКТИВНОСТИ ЗА НАСТАВНИОТ ПРЕДМЕТ **КОНСТРУКЦИЈА НА АЛАТИ ЗА ПОЛИМЕРИ**

<b>Предавања</b>	
Саати	Тема
2	Развој и примена на полимерни материјали во современата индустрија, производи и дизајн, поделба и карактеристики,
2	Карактеристики на полимерите, механички, термички, физикални..., нови материјали ,критериуми за избор на материјал
2	Технологии на обработка на полимери, поделба и карактеристики , избор и употреба
2	Современи алати за производство на делови од полимери, поделба , карактеристики, употреба
2	Алати за едноставни отпресоци, алати со повеќе гнезда, определување на оптимален број на гнезда според различни критериуми
2	Применети машини за технологии за обработка на полимери
2	Технологичност на отпресоци од полимерни материјали, дебелина на стенка, ребра за ојакнување, коничност,спојување
2	Алати со исфрлувачка плоча и алати за отпресоци во повеќе бои, карактеристики и димензионирање
2	Алати за вметнување на метални делови во отпресоците, видови на вметоци, различни решенија на поставување.
2	Алати за отпресоци со внатрешен и надворешен навој
2	Елементи на алатите, дизајн и конструкција, избор на плочи, начин на отварање и водење на алатите
2	Исфрлувачки системи, видови, избор, диомензионирање
2	Ладење на алатот, загревање на алатот, видови и карактеристики ,вливни канали, млазници, устија, избор , димензионирање, позиција
2	Современи софтверски пакети за дизајнирање и конструкција на алати за пластични маси, бази на стандардни елементи
2	Современи софтверски пакети за анализа на течењето на материјалот во внатрешноста на алатот, анализа на квалитет на производ
<b>Тест за проверка на знаењата</b>	
<b>30</b>	

<b>Проектна активност, семинарски работи, домашни задачи</b>		
	<b>Тема</b>	<b>Активност</b>
1	Избор на полимерен материјал и определување на негови карактеристики	За конкретен дел да се изврши избор на материјал и експериментално да се определат негови механички карактеристики
2	Проектирање на оптимална технологија	За конкретен дел, потребно е да се изврши избор и пресметка на технологија за производство
3	Дизајн на конкретен дел од избран полимер	3Д моделирање на конкретен дел со анализа на дизајнот
4	Конструкција на алат	Оптимална конструкција на алат за производство на конкретен дел, користејќи стандардни делови и анализа на исполнување на алатот